

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 3

8 јануари 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
36. Одлука за алоцирање на средства од договорот за заем за „Проект за поврзување на локални патишта“.....	2	41. Одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.....	12
37. Исправка на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на менување на границите на катастарските општини и за определување на катастарските општини кои се одржуваат во центарот за катастар на недвижности Скопје и секторите за катастар на недвижности во Република Македонија.....	3	42. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтните деривати и горива за транспорт.....	15
38. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово.....	3	43. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	16
39. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.....	6	44. Одлука за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	17
40. Одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.....	9	45. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	20
		46. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	21
		Огласен дел.....	1-120

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

36.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 155/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 148/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 2 од Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА АЛОЦИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА „ПРОЕКТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА“

Член 1

Со оваа одлука се алоцираат дел од средствата од заемот за Проектот за поврзување на локални патишта во износ од 62.800.000,00 ЕВРА, обезбедени од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка согласно Договорот за заем за Проектот за поврзување на локални патишта, а се наменети за градежни работи во општините и општините во градот Скопје со исклучок на Град Скопје, за рехабилитација, реконструкција и надградба на локални патишта и улици, вклучувајќи дополнителни работи, надзор над градежните работи и проектирање.

Овие средства се дел од вкупниот износ утврден со Договорот за заем за Проектот за поврзување на локални патишта, кој изнесува 70.000.000,00 ЕВРА.

Табеларен преглед на алокации на средства по општини за Проект за поврзување на локални патишта:

Бр.	ОПШТИНА	Износ на средства алоцирани по општини во ЕВРА (вклучува градежни работи, дополнителни работи, надзор и проектирање)
1	АРАЧИНОВО	554,858.00
2	БЕРОВО	738,908.00
3	БИТОЛА	1,426,263.00
4	БОГДАНЦИ	598,790.00
5	БОГОВИЊЕ	721,875.00
6	БОСИЛОВО	673,554.00
7	БРВЕНИЦА	657,291.00
8	ВАЛАНДОВО	727,815.00
9	ВАСИЛЕВО	671,417.00
10	ВЕВЧАНИ	541,313.00

11	ВЕЛЕС	1,199,789.00
12	ВИНИЦА	799,150.00
13	ВРАПЧИШТЕ	711,035.00
14	ГЕВГЕЛИЈА	824,026.00
15	ГОСТИВАР	1,156,537.00
16	ГРАДСКО	620,023.00
17	ДЕБАР	697,021.00
18	ДЕБАРЦА	676,642.00
19	ДЕЛЧЕВО	791,485.00
20	ДЕМИР КАПИЈА	630,660.00
21	ДЕМИР ХИСАР	701,349.00
22	ДОЈРАН	585,874.00
23	ДОЛНЕНИ	707,552.00
24	ЖЕЛИНО	742,449.00
25	ЗЕЛЕНИКОВО	570,002.00
26	ЗРНОВЦИ	544,132.00
27	ИЛИНДЕН	614,530.00
28	ЈЕГУНОВЦЕ	656,262.00
29	КАВАДАРЦИ	1,133,220.00
30	КАРБИНЦИ	669,921.00
31	КИЧЕВО	1,232,449.00
32	КОНЧЕ	601,847.00
33	КОЧАНИ	980,472.00
34	КРАТОВО	850,316.00
35	КРИВА ПАЛАНКА	1,001,756.00
36	КРИВОГАШТАНИ	577,572.00
37	КРУШЕВО	621,325.00
38	КУМАНОВО	1,997,055.00
39	ЛИПКОВО	951,189.00
40	ЛОЗОВО	584,534.00
41	МАВРОВО И РОСТУШЕ	831,470.00
42	МАКЕДОНСКИ БРОД	803,804.00
43	МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	630,518.00
44	МОГИЛА	619,924.00
45	НЕГОТИНО	813,938.00
46	НОВАЦИ	684,520.00
47	НОВО СЕЛО	665,965.00
48	ОХРИД	1,091,752.00
49	ПЕТРОВЕЦ	593,972.00
50	ПЕХЧЕВО	601,729.00
51	ПЛАСНИЦА	547,633.00

52	ПРИЛЕП	1,282,393.00
53	ПРОБИШТИП	817,047.00
54	РАДОВИШ	893,092.00
55	РАНКОВЦЕ	689,350.00
56	РЕСЕН	773,980.00
57	РОСОМАН	588,542.00
58	СТАРО НАГОРИЧАНЕ	845,728.00
59	СВЕТИ НИКОЛЕ	851,023.00
60	СОПИШТЕ	582,377.00
61	СТРУГА	1,157,019.00
62	СТРУМИЦА	1,040,127.00
63	СТУДЕНИЧАНИ	633,192.00
64	ТЕАРЦЕ	682,618.00
65	ТЕТОВО	1,091,428.00
66	ЦЕНТАР ЖУПА	613,504.00
67	ЧАШКА	812,503.00
68	ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО	627,967.00
69	ЧУЧЕР САНДЕВО	586,229.00
70	ШТИП	1,191,259.00
71	АЕРОДРОМ	819,004.00
72	БУТЕЛ	689,990.00
73	ГАЗИ БАБА	851,048.00
74	ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	691,369.00
75	КАРПОШ	809,652.00
76	КИСЕЛА ВОДА	775,226.00
77	САРАЈ	697,191.00
78	ЦЕНТАР	825,917.00
79	ЧАИР	689,960.00
80	ШУТО ОРИЗАРИ	563,779.00
	Вкупно во ЕВРА	62,800,000.00

Член 2

Алоцираните средства по општините и општините во градот Скопје со исклучок на Град Скопје ќе се реализираат согласно условите и начинот на користење утврдени со Договорот за заем за „Проектот за поврзување на локални патишта“ бр. 9034-МК од 23.12.2019 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10995/1
28 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

37.

Врз основа на член 11 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), член 13 од Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/13, 30/15, 173/18), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности ја донесе следната

ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА МЕНУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ КОИ СЕ ОДРЖУВААТ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ И СЕКТОРИТЕ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во членот 3, точка 4. Сектор за катастар на недвижности за Вардарски регион, подточка 4.2. Одделение за катастар на недвижности Велес, во графата име на КО, наместо Ново Село Чичево, треба да стои Ново Село Чашка.

Бр. 0102-11535/2
7 декември 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
м-р Ирма Манева, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

38.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19), а во врска со член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“, бр. 62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр. 08-562 од 25.12.2019 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр. 08-34 од 5.1.2015 година, а согласно Заклучокот, бр. 02-34/4 од 3.1.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 1-та седница одржана на 3.1.2020 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТВ КИСС, ЗЛАТЕ ДООЕЛ, ТЕТОВО

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр. 08-34 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, поради неисполнување на обврската од член 82 став 1

алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19), поради тоа што радиодифузерот престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини.

2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во најмалку два дневни весници, од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

3. Оваа Одлука е конечна.

О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-34 од 05.01.2015 година, за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс, на регионално ниво-за подрачјето Д8 – Попова Шапка (Тетово, Гостивар, Врапчишта, Боговиње, Брвеница, Тетарце, Јегуновце, Желино), телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик.

Согласно член 68 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, дозволата за телевизиско и радио емитување ја доделува Агенцијата за одредено ниво на гледаност или слушаност (државно, регионално или локално), а имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата.

Во член 90 став 3 од истиот Закон, радиодифузерите што вршат дејност на регионално ниво, се должни да емитуваат најмалку 8 часа дневно програма на телевизија.

На 07.11.2019 година, Друштвото за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје како универзален следбеник на Друштвото за комуникациски услуги оне.ВИП ДООЕЛ Скопје, до Агенцијата достави Допис – Известување за прекин на услуга за дигитално емитување на програмски сервис бр.10-6293/1 од 25.10.2019 година (наш арх.бр.11-4888/1 од 07.11.2019 година), со кој извести дека согласно сметководствената евиденција на ДКУ А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово не го подмирило вкупниот долг кој го имало кон ДКУ А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, во рокот пропишан со Договорот за дигитално емитување на програмски сервис заведен под арх.бр.08-1642/01 од 7.6.2013 година и поради тоа, а согласно член 12 став 1 точка Б од наведениот Договор, ДКУ А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, почнувајќи од 7.10.2019 година прекина со дигитално емитување на програмскиот сервис ТВ КИСС.

Оттука, Агенцијата на 13.11.2019 година, испрати Известување бр.11-4888/2 до операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршеа реемитување на телевизиските програмски сервиси на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, реемитувањето да го вршат само доколку сигналот го добиваат од операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс - Друштвото за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје.

Во врска со претходно наведеното, од страна на Зоран Тодоровски, законски наследник на управителот и единствен сопственик на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, Злате Тодоровски, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги, на 15.11.2019 година, достави допис – Враќање на лиценцата за работа Уп1 бр.08-522 од 15.11.2019 година, со кој извести дека поради тешката финансиска состојба, но и ненадејната смрт на Злате Тодоровски – управител и единствен сопственик на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, не се во можност да продолжат со работа и побараа да ја вратат лиценцата за работа, и побараа Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во најкраток можен рок да покрене постапка согласно законските прописи во надлежност на Агенцијата и Советот, за враќање на лиценцата на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него (член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Согласно член 27 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши вонреден надзор, кој се врши врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички лица, како и во случај на сомневање по службена должност на Агенцијата.

Секторот за информатичка поддршка и општи работи при Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, до Директорот на Агенцијата достави допис – Известување; Службена белешка бр.03-5044/2 од 19.12.2019 година, со кој извести дека при извршен редовен надзор на системот за мониторирање беше воочено дека ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, не емитува програма повеќе од 30 дена, односно наведениот радиодифузер не емитува телевизиска програма од 14.11.2019 година во 18:00 часот, се до 19.12.2019 година.

Следствено на наведеното, Секторот за информатичка поддршка и општи работи, изврши вонреден, по службена должност административен надзор на работењето на Трговското радиодифузно друштво ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, при што во Писмениот извештај за извршен административен надзор, бр.03-5469/1 од 19.12.2019 година, констатираше дека наведениот радиодифузер престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини.

Имајќи го предвид констатираното прекршување на член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно член 82 став 1 алинеја 5 од напред цитираниот Закон, во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.03-5469/1 од 19.12.2019 година, се даде предлог мерка директорот на Агенцијата да достави предлог до Советот за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 5.1.2015 година.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка – одземање на дозволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од истиот закон, Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување доколку по издавањето на дозволата настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.

Со оглед на утврдената фактичка состојба и констатираното прекршување на член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 5 од истиот закон, достави Предлог Уп1 бр.08-562 од 25.12.2019 година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 5.1.2019 година.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 48-та седница одржана на 26.12.2019 година, со Заклучокот, бр.02-5556/3 од 26.12.2019 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-562 од 25.12.2019 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 05.01.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата испрати Известување до наведениот радиодифузер Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година, во кое му беше укажано дека доколку не биде усогласено работењето на радиодифузерот – Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и доколку истиот не отпочне со емитување телевизиска програма, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-562 од 25.12.2019 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година, Агенцијата го испрати до ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово во писмена форма преку брза пошта ЕМС на Македонска Пошта, како и до Зоран Тодоровски, Томислав Тодоровски и Јасна Тодоровска како законски наследници на Злате Тодоровски, управител и единствен сопственик на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово.

Цитираното Известување на 26.12.2019 година, беше испратено и во електронска форма на официјалната електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Во врска со наведеното, на 23.12.2019 година, Зоран Тодоровски како законски наследник на Злате Тодоровски по електронски пат ја извести Агенцијата со е-маил (наш Уп1 бр.08-522 од 23.12.2019 година) дека целокупната преписка која се однесува на постапката за одземање на дозволата да се одвива на неговата е-маил адреса и дека истата е-маил адреса се однесува и

за лицата Томислав Тодоровски и Јасна Тодоровска како законски наследници на Злате Тодоровски, поради што Агенцијата на 26.12.2019 година, Известувањето Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година, за тројцата законски наследници и за ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, го достави и на е-маил адресата на Зоран Тодоровски.

Оттука, на 30.12.2019 година на официјалната е-маил адреса на Агенцијата од страна на Зоран Тодоровски беше доставено Известување (наш Уп1 бр.08-562 од 30.12.2019 година) со кое потврди дека Известувањето Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година е уредно доставено и примено на 27.12.2019 година од страна на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, Зоран Тодоровски, Томислав Тодоровски и Јасна Тодоровска.

До Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски од страна на Секторот за информатичка поддршка и општи работи на 31.12.2019 година беше доставено известување наш арх.бр.03-5044/3 во кое беше наведено дека Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово не го усогласи своето работење согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека наведениот субјект не емитува телевизиски програмски сервис.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на Директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата бр.08-34 од 5.1.2015 година - ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-562 од 25.12.2019 година, не ја исполнил обврската предвидена во член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Предлогот Уп1 бр.08-562 од 31.12.2019 година и Заклучокот на Агенцијата, бр.02-34/4 од 3.1.2020 година, Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одзема дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 5.1.2015 година, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската предвидена во член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради тоа што по издавањето на дозволата настанати се околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот

УП1 Бр. 08-562
3 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

39.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10¹ од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година, а во врска со Писменото барање од заинтересирана страна, поднесено од страна на физичкото лице Драги Митевски (Уп1 бр.08-493 од 21.10.2019 година), Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово, (наш арх.бр.08-5506/1 од 23.12.2019 година) и Заклучокот бр.02-34/1 од 3.1.2020 година, на својата 1-ва седница одржана на 3.1.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО

1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитирање на македонски јазик, на програмски сервис музичко - говорно радио од специјализиран формат за народна музика, кај кое над 50% од вкупно емитираната музика ќе биде на македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово, кој ќе се емитира преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на Република Северна Македонија, и тоа: 87.5 MHz.

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и не може да се пренесува на друго лице.

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизирани во Конкурсната документација.

4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ согласно со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) и Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.98/19 и 153/19) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани во Конкурсната документација и одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации на Република Северна Македонија.

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе ги оценува врз основа на следните критериуми, на следниот начин на бодирање:

1. Застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production), во текот на неделата		13 бода
- до 50% од говорниот дел од програмата	8 бода	
- над 50% од говорниот дел од програмата	13 бода	
2. Квалитет, жанровска и тематска разновидност на содржините		13 бода
- до 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата	8 бода	
- над 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата	13 бода	
3. Застапеност на програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура		25 бода
- програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура, емитирани на годишно ниво		
- до 15 часа во текот на годината	5 бода	
- над 15 часа во текот на годината	10 бода	
- инструментална музика од македонски автори, вокална и/или вокално-инструментална музика на јазикот/јазиците на кој/кои ќе се емитира говорниот дел од програмата, емитирана во текот на денот		
- над 50% до 60% од вкупно емитираната музика	10 бода	
- над 60% од вкупно емитираната музика	15 бода	
4. Застапеност на информации и содржини во говорниот дел од програмата од значење за подрачјето во кое ќе се емитира програмскиот сервис (информации од локален карактер), во текот на неделата		7 бода
- до 3 часа од говорниот дел од програмата	4 бода	
- над 3 часа од говорниот дел од програмата	7 бода	
5. Бројот и структурата на вработените потребни за вршење на дејноста (најмалку 3 вработени, од кои 2 новинари со ВСС)		10 бода
5.1. број на вработени		
- До 4 вработени	3 бода	
- Над 4 вработени	5 бода	
5.2. структура на вработените		
- До 3 новинари	3 бода	
- Над 3 новинари	5 бода	
6. Технички услови за производство на програмите		7 бода

¹Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

7. Понудено време на дневно емитувана програма		7 бода
- од 10 до 17 часа	4 бода	
- над 17 часа	7 бода	
8. Просторни услови за вршење на дејноста		7 бода
9. Понудени гаранции за финансиската способност за остварување на дејноста		7 бода
10. Понуден рок на започнување со вршење на дејноста		4 бода
- до 3 месеци од денот на издавање на дозволата	4 бода	
- над 3 месеци од денот на издавање на дозволата	2 бода	
Вкупно		100 бода

6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузери („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/14).

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.161/14, бр.55/17 и бр.88/18).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење радиофреквенции.

8. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, максималната ефективна излучена моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец, чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.

Конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка: 300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

10. Пријавата се поднесува во затворен плик до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово“.

Обрасците и прилозите кон Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово, треба да бидат систематизирани по редослед и реден број на образец, односно Прилог кон Пријавата, при што кај секој прилог кон пријавата, на првата страна на десниот горен агол од листот да биде наведен соодветниот реден број (Прилог бр. ____).

Пријавата, со придружната документација од член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока (оригинал и копија).

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма, број на примероци и со содржина предвидена во Конкурсната документација.

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат надоместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука, како и некомплетните, неуредно пополнетите пријави и пријавите кои нема да бидат поднесени во 2 (два) примерока (оригинал и копија), нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации, во врска со објавениот јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:

- за програмскиот концепт: м-р Огнен Неделковски тел: 02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;

- за сопственичката структура и кадровските услови: Катерина Донева тел: 02/3103-422;

- за техничките и просторните услови: м-р Аргенд Целили тел: 02/3103-407;

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ тел: 02/3103-433; Весна Симоновска тел: 02/3103-437; и

- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона Муфишева тел: 02/3103-413; Билјана Панева-Парлеева тел: 02/3103-423.

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

лути, Палата „Панко Брашнаров“, ул. „Македонија“ бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден во точка 12 на оваа одлука.

Информацијата за денот и часот на јавното отворање ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: www.avmu.mk.

14. Одлуката за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис, на македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово, ќе биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на оваа одлука.

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.

15. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, а влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Образложение

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 21.10.2019 година, беше доставено Писмено барање (Уп1 бр.08-493 од 21.10.2019 година) од страна на физичкото лице Драги Митевски од Куманово, за отворање на радио на подрачјето на општина Куманово, кое ќе емитува доминантно македонска народна музика.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 22.10.2019 година, се обрати со писмен допис до Агенцијата за електронски комуникации за да побара информација за начелни технички параметри врз основа на кои ќе се изработи техничко решение за емитување на радио програма на локално ниво за подрачјето на општина Куманово, односно за добивање информации за можна слободна фреквенција на истото подрачје (Уп1 бр.08-493). Агенцијата за електронски комуникации, на 01.11.2019 година со допис бр.0805-2969/2 од 01.11.2019 година (наш Уп1 бр.08-493 од 01.11.2019 година), одговори дека „врз основа на техничката анализа од страна на Секторот за радиокомуникации и мерењата извршени во сервисна зона Куманово, начелни параметри според кои треба да се изработи техничко решение за покривање на град Куманово се следните: Локација на предавател: Стари Лозја; Ефективна излучена моќност: 200W; Фреквенција: 87.5 MHz“.

По повод доставеното Барање за отворање на радио на подрачјето на општина Куманово (Уп1 бр.08-493 од 21.10.2019 година) до подносителот на барањето, од страна на Агенцијата на 25.10.2019 година, беше испратен Допис – Известување (Уп1 бр.08-493), со кој подносителот на барањето беше известен за преземениите дејствија од страна на Агенцијата согласно пропишаната постапка во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Во член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е предвидено дека доколку согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, се утврди дека има слободни радио-

фреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој закон, како и од аспект на потребите на публиката.

Следствено на наведеното, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово, (наш арх.бр.08-5506/1 од 23.12.2019 година), која е објавена на веб страницата на Агенцијата на 23.12.2019 година. Студијата се изработи за да се утврди оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за локално радио на подрачјето на општина Куманово, како од аспект на исполнувањето на целта на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги така и од аспект на потребите на публиката. Наодите од Студијата (наш арх.бр.08-5506/1 од 23.12.2019 година), покажаа дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Куманово, и тоа за програмски сервис музичко-говорно радио на македонски јазик, од специјализиран формат, кај кое народната музика е застапена со најмалку 70% во вкупно емитуваната музика во текот на една седмица, што детално може да се утврди од текстот на самата Студија.

Следствено на напред наведеното, а имајќи предвид дека согласно Планот за доделување и користење на радиофреквенциите се утврди дека има слободни радиофреквенции, по што беше изработена Студија со која се утврди дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово (наш арх.бр.08-5506/1 од 23.12.2019 година), врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, а во врска со Писменото барање од заинтересирана страна, поднесено од страна на физичкото лице Драги Митевски (Уп1 бр.08-493 од 21.10.2019 година) и Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово (наш арх.бр.08-5506/1 од 23.12.2019 година) и Заклучокот бр.02-34/1 од 3.1.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 1-ва седница одржана на 3.1.2020 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, која влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 Бр. 08-574
3 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

40.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10¹ од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година, а во врска со Писменото барање од заинтересирана страна, поднесено од страна на физичкото лице Газменд Лечини (наш Уп 1 бр.08-438 од 20.12.2019 година), Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозволи за радио на локално ниво, на подрачјата на општините Дебар и Струга, наш арх.бр.08-3931/1 од 15.08.2019 година, Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-5438/4 од 24.12.2019 година и Заклучокот бр.02-34/3 од 3.1.2020 година, Советот на Агенцијата на 1-та седница одржана на 3.1.2020 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО

1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко - говорно радио од општ формат, на македонски и албански јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Дебар, кој ќе се емитува преку радиофреквенцијата определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, и тоа: 104.7 MHz.

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и не може да се пренесува на друго лице.

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизирани во Конкурсната документација.

4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ согласно со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) и Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.98/19 и 153/19) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани во Конкурсната документација и одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации на Република Северна Македонија.

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе ги оценува врз основа на следните критериуми, на следниот начин на бодирање:

1. Застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production), во текот на неделата		17 бода
- до 50% од говорниот дел од програмата	10 бода	
- над 50% од говорниот дел од програмата	17 бода	
2. Квалитет, жанровска и тематска разновидност на содржините		17 бода
- до 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата	10 бода	
- над 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата	17 бода	
3. Застапеност на програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура		17 бода
- програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура, емитувани на годишно ниво		
- до 15 часа во текот на годината	5 бода	
- над 15 часа во текот на годината	9 бода	
- инструментална музика од македонски автори, вокална и/или вокално-инструментална музика на јазикот/јазиците на кој/кои ќе се емитува говорниот дел од програмата, емитувана во текот на денот		
- до 30% од вкупно емитуваната музика	5 бода	
- над 30% од вкупно емитуваната музика	8 бода	
4. Застапеност на информации и содржини во говорниот дел од програмата од значење за подрачјето во кое ќе се емитува програмскиот сервис (информации од локален карактер), во текот на неделата		7 бода
- до 3 часа од говорниот дел од програмата	4 бода	
- над 3 часа од говорниот дел од програмата	7 бода	
5. Бројот и структурата на вработените потребни за вршење на дејноста (најмалку 3 вработени, од кои 2 новинари со ВСС)		10 бода
- 5.1. број на вработени		
- До 4 вработени	3 бода	
- Над 4 вработени	5 бода	
- 5.2. структура на вработените		
- До 3 новинари	3 бода	
- Над 3 новинари	5 бода	

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

6. Технички услови за производство на програмите		7 бода
7. Понудено време на дневно емитувана програма		7 бода
- од 10 до 17 часа	4 бода	
- над 17 часа	7 бода	
8. Просторни услови за вршење на дејноста		7 бода
9. Понудени гаранции за финансиската способност за остварување на дејноста		7 бода
10. Понуден рок на започнување со вршење на дејноста		4 бода
- до 3 месеци од денот на издавање на дозволата	4 бода	
- над 3 месеци од денот на издавање на дозволата	2 бода	
Вкупно		100 бода

6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузери („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14).

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.161/14, бр.55/17 и бр.88/18).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење радиофреквенции.

8. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, максималната ефективна излучена моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец, чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.

Конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка: 300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

10. Пријавата се поднесува во затворен плик до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Дебар“.

Обрасците и прилозите кон Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Дебар, треба да бидат систематизирани по редослед и реден број на образец, односно Прилог кон Пријавата, при што кај секој прилог кон пријавата, на првата страна на десниот горен агол од листот да биде наведен соодветниот реден број (Прилог бр. ____).

Пријавата, со придружната документација од член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока (оригинал и копија).

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

12. Пријавата се поднесува во рок од 60 (шеесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма, број на примероци и со содржина предвидена во Конкурсната документација.

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат надоместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука, како и некомплетните, неуредно пополнетите пријави и пријавите кои нема да бидат поднесени во 2 (два) примерока (оригинал и копија), нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации, во врска со објавениот јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 02/3103-410; Несрин Махмут тел: 02/3103-425;
- за сопственичката структура и кадровските услови: Катерина Донева тел: 02/3103-422;
- за техничките и просторните услови: м-р Аргенд Џелили тел: 02/3103-407;
- за финансиските услови: Горан Радуновиќ тел: 02/3103-433; Весна Симоновска тел: 02/3103-437; и
- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона Муфишева Алексовска тел: 02/3103-413; м-р Тања Лазороска тел: 02/3103-412.

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

лути, Палата „Панко Брашнаров“, ул. „Македонија“ бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден во точка 12 на оваа одлука.

Информацијата за денот и часот на јавното отворање ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: www.avmu.mk.

14. Одлуката за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис, на македонски јазик и албански јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Дебар, ќе биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на оваа одлука.

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.

15. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, а влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Образложение

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 46-та седница одржана на 20.12.2019 година, согласно Заклучокот бр.02-5438/2 од 20.12.2019 година донесе Одлука Уп1 бр.08-545 од 20.12.2019 година, со која јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко – говорно радио од општ формат, на македонски и албански јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Дебар, кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, и тоа: 104.7 MHz, објавен врз основа на Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво Уп1 бр.08-438 од 29.08.2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.180/19) не е успешен, поради тоа што во утврдениот рок за поднесување пријави, по предметниот конкурс, односно заклучно до 2.12.2019 година во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не беше примена ниту една пријава. За наведеното, Советот на Агенцијата на истата седница донесе и Заклучок бр.02-5438/4 од 24.12.2019 година да се повтори јавниот конкурс за доделување дозвола согласно законските и административните можности.

На 20.12.2019 година, на официјалната е-маил адреса на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (contact@avmu.mk), по електронски пат, повторно беше доставено Писмено барање (наш Уп1 бр.08-438 од 20.12.2019 година) од страна на физичкото лице Газменд Лечини, за отворање на едно приватно радио во Дебар со околината.

Имајќи ги предвид претходно доставениот Дописот бр.0805-1584/2 од 3.6.2019 година (наш арх.бр.08-2732/3 од 12.6.2019 година) доставен од Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, со кој „врз основа на техничката анализа од страна на Секторот за радио-

комуникации и најновите мерења, во реонот на градот Дебар, за градот Дебар се определуваат следните технички параметри: Можна локација на предавател: град Дебар; Ефективна иззачена моќност: 100W; Фреквенција: 104.7 MHz“, како и наодите од претходно изработената Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозволи за радио на локално ниво (наш арх.бр.08-3931/1 од 15.08.2019 година), со која се покажа дека на подрачјето на градот Дебар има техничка можност, односно слободни фреквенции, а не постои ниту една локална радиостаница, а согласно Заклучокот бр.02-5438/4 од 24.12.2019 година, беше утврдено дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, и тоа за програмски сервис музичко-говорно радио од општ формат, на македонски и албански јазик, што детално може да се утврди од текстот на самата Студија.

Следствено на напред наведеното, а имајќи предвид дека согласно Планот за доделување и користење на радиофреквенциите претходно беше утврдено дека има слободни радиофреквенции и за истото беше изработена Студија со која се утврди дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, на подрачјето на општина Дебар (наш арх.бр.08-3931/1 од 15.8.2019 година), врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година, а во врска со Писменото барање од заинтересирана страна, поднесено од страна на физичкото лице Газменд Лечини (наш Уп1 бр.08-438 од 20.12.2019 година) и Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозволи за радио на локално ниво, на подрачјата на општините Дебар и Струга, (наш арх.бр.08-3931/1 од 15.8.2019 година) и Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-5438/4 од 24.12.2019 година да се повтори јавниот конкурс за доделување дозвола согласно законските и административните можности, Советот на Агенцијата согласно Заклучокот бр.02-34/3 од 3.1.2020 година на 1-та седница одржана на 3.1.2020 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, која влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП 1 Бр. 08-575
3 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

41.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10¹, член 65 ставови 1 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, а во врска со Писменото барање од заинтересирана страна, Универзитетот во Тетово бр.03-1774/1 од 4.12.2019 година (наш Уп1.бр.08-536 од 4.12.2019 година), Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, наш арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година и Заклучокот бр.02-34/2 од 3.1.2020 година, на својата 1-ва седница одржана на 3.1.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА НЕПРОФИТНА РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО

1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитирање на програмски сервис, наменет за студентската популација, на подрачјето на општина Тетово, на локално ниво, на албански и македонски јазик, кој ќе се емитира преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, и тоа: 107.2 MHz.²

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и не може да се пренесува на друго лице.

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизирани во Конкурсната документација.

4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ согласно со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) и Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.98/19 и 153/19) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани во Конкурсната документација и одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации на Република Северна Македонија.

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

² На радиофреквенцијата определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, регистрирани се голем број на радиоемисии од соседните држави со високо ниво. Поради тоа идниот корисник треба да се согласи на евентуална појава на интерференции од соседните држави.

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе ги оценува врз основа на следните критериуми, на следниот начин на бодирање:

1. Предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production) и продукција на македонски аудио дела		17 бода
- предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production), во текот на неделата		
- до 50% од говорниот дел од програмата	10 бода	
- над 50% од говорниот дел од програмата	17 бода	
2. Квалитет, жанровска и тематска разновидност на содржините		17 бода
- 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата	10 бода	
- над 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата	17 бода	
3. Застапеност на програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура		17 бода
- програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура, емитирани на годишно ниво		
- до 15 часа во текот на годината	5 бода	
- над 15 часа во текот на годината	8 бода	
- емитирана инструментална музика од македонски автори, вокална и/или вокално-инструментална музика на јазикот/јазиците на кој/кои ќе се емитира говорниот дел од програмата, во текот на денот		
- до 30% од вкупно емитираната музика	5 бода	
- над 30% од вкупно емитираната музика	9 бода	
4. Застапеност на информации и содржини од значење за целната група од подрачјето во кое ќе се емитира програмскиот сервис, во текот на неделата		7 бода
- до 3 часа од говорниот дел од програмата	4 бода	
- над 3 часа од говорниот дел од програмата	7 бода	
5. Бројот и структурата на вработените потребни за вршење на дејноста (најмалку 3 вработени, од кои 2 новинари со ВСС)		10 бода
- 5.1. број на вработени		
- До 4 вработени	3 бода	
- Над 4 вработени	5 бода	
- 5.2. структура на вработените		

- До 3 новинари	3 бода	
- Над 3 новинари	5 бода	
6. Технички услови за производство на програмите		7 бода
7. Понудено време на дневно емитувана програма		7 бода
- од 4 до 10 часа	4 бода	
- над 10 часа	7 бода	
8. Просторни услови за вршење на дејноста		7 бода
9. Понудени гаранции за финансиската способност за остварување на дејноста		7 бода
10. Понуден рок на започнување со вршење на дејноста		4 бода
- до 6 месеци од денот на издавање на дозволата	4 бода	
- над 6 месеци од денот на издавање на дозволата	2 бода	
Вкупно	100 бода	

6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14).

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.161/14, бр.55/17 и бр.88/18).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење радиофреквенции.

8. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, максималната ефективна иззачена моќност (ЕПМ), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен

дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец, чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.

Конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнар““, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка: 300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

10. Пријавата се поднесува во затворен плик до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнар““, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово“.

Обрасците и прилозите кон Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, треба да бидат систематизирани по редослед и реден број на образец, односно Прилог кон Пријавата, при што кај секој прилог кон пријавата, на првата страна на десниот горен агол од листот да биде наведен соодветниот реден број (Пример бр. ____).

Пријавата, со придружната документација од член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока (оригинал и копија).

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма, број на примероци и со содржина предвидена во Конкурсната документација.

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат надоместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука, како и некомплетните и неуредно пополнетите пријави и пријавите кои нема да бидат поднесени во 2 (два) примерока (оригинал и копија), нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации, во врска со објавениот јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 02/3103-410; Несрин Махмут тел: 02/3103-425;

- за сопственичката структура и кадровските услови: Катерина Донева тел: 02/3103-422;

- за техничките и просторните услови: м-р Аргенд Целили тел: 02/3103-407;

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ тел: 02/3103-433; Весна Симоновска тел: 02/3103-437; и

- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона Муфишева тел: 02/3103-413; м-р Тања Лазороска тел: 02/3103-412.

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнаров“, ул. „Македонија“ бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден во точка 12 на оваа одлука.

Информацијата за денот и часот на јавното отварање ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: www.avmu.mk.

14. Одлуката за доделување на дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис, наменет за студентската популација, на подрачјето на општина Тетово, на локално ниво, на албански и македонски јазик, ќе биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на оваа одлука.

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.

15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, а влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Образложение

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 04.12.2019 година, од страна на Универзитетот во Тетово, беше доставено Писмо за намера за отварање на едно непрофитно радио бр.03-1774/1 од 04.12.2019 година (наш Уп1 бр.08-536 од 04.12.2019 година), кое ќе придонесе за подобро информирање на студентите и на пошироката публика преку емитување образовни, информативни и забавни емисии. Радиото ќе овозможело промовирање на активностите на Универзитетот, како и организирање на различни трибини, дебати за различни настани, како и забава за студентите на универзитетот и за слушателите на радиото воопшто, при што од Агенцијата беше побарана информација за потребните документи кои согласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги подносителот на барањето треба да ги достави за добивање дозвола за вршење дејност на непрофитно радио.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 04.12.2019 година, се обрати со писмен допис до Агенцијата за електронски комуникации за да побара информација дали има слободна фреквенција во подрачјето на општина Тетово и ако има до Агенцијата да достават начелни технички параметри врз основа на кои ќе се изработи техничко решение за емитување на радио програма (Допис наш Уп1 бр.08-536). Агенцијата за електронски комуникации, на 12.12.2019 година со Допис бр.0805-

3382/2 од 12.12.2019 година (наш арх.бр.08-536 од 12.12.2019 година), одговори дека „врз основа на техничката анализа од страна на Секторот за радиокомуникации и најновите мерења, во реонот на градот Тетово, во тетовскиот регион регистрирани се голем број на радиоемисии од соседните држави со високо ниво. Поради тоа идниот корисник треба да се согласи на евентуална појава на интерференции од соседните држави. Начелни параметри според кои треба да се изработи техничко решение за покривање на градот Тетово се следните: Можна локација на предавател: Тетово кале; Ефективна иззачена моќност: 300W; Фреквенција: 107.2 MHz“.

На 10.12.2019 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до Универзитетот во Тетово достави Известување наш Уп1 бр.08-536 од 10.12.2019 година за преземените дејствија од страна на Агенцијата и му беше објаснета постапката за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување пропишаната во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Во однос на евентуалната појава на интерференции од соседните држави, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го извести подносителот на барањето со писмен допис – Известување (наш Уп1 бр.08-536 од 12.12.2019 година) и побара од него да се изјасни дали е согласен со наведените услови, односно дали и при вакви услови е заинтересиран за добивање дозвола за радио емитување. На 16.12.2019 година од страна на Универзитетот во Тетово до Агенцијата беше доставено Известување бр.13-1820/1 од 13.12.2019 година (наш Уп1 бр.08-536 од 16.12.2019 година) дека со ваквите услови се согласуваат и дека и понатаму се заинтересирани за добивање на дозвола за радиоемитување.

Во член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е предвидено дека доколку согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, се утврди дека има слободни радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој закон, како и од аспект на потребите на публиката.

Следствено на наведеното, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, наш арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година, која е објавена на веб страницата на Агенцијата на 23.12.2019 година. Студијата се изработи за да се утврди оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, притоа анализирајќи неколку важни аспекти, како што се законската рамка и важност на непрофитните радиостаници, програмската понуда на постојните радиостаници на ова подрачје, нивната слушаност во 2017 и 2018 година како и во првиот, вториот и третиот квартал од 2019 година, и податоци за потенцијалната публика.

Наодите од Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, наш арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година покажаа дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, што детално може да се утврди од текстот на самата Студија.

Следствено на напред наведеното, а имајќи предвид дека согласно Планот за доделување и користење на радиофреквенциите се утврди дека има слободни радиофреквенции, по што беше изработена Студија со која се утврди дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово (наш арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019), врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, член 65 ставови 1 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година и Заклучокот бр.02-34/2 од 3.01.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 1-та седница, одржана на 03.01.2020 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, која влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 Бр. 08-576
3 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

42.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РСМ“ бр.108/2019, 143/2019, 225/2019 и 275/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019, 124/2019 и 275/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 08.01.2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	68,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	70,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	62,50 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	51,50 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	38,548 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	28,535 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	30,276 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	31,304 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	30,925 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	30,778 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95 и за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,600 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,461 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,493 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	21,772 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	21,726 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	15,121 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	6,136 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 09.01.2020 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-33/1
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

43.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-126/19 од 1 ноември 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Сиричино, Јегуновце, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Сиричино, Јегуновце му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “Цветковски Компани”.

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од точка 1 на оваа Одлука ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-126/19
2 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца

Друштво за производство, трговија и услуги ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Сиричино, Јегуновце, со седиште на ул. 101 бр. 1 Сиричино, Јегуновце, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-404-2020**4. Единствен матичен број: 6982166****5. Единствен даночен број: 4055014500824****6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во фотонапонска електроцентра на ФЕЦ “Цветковски Компани” со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во фотонапонска електроцентра на ФЕЦ “Цветковски Компани” со локација на кровна конструкција на постоечки објекти на КП бр. 1290/2, КО Сиричино, општина Јегуновце.

8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

9. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

Прилог 2**Податоци за фотонапонска електроцентра на**

1. Име на фотонапонска електроцентра на: “Цветковски Компани”,

2. Планирана моќност на фотонапонска електроцентра на: 20,6 kW,

3. општи податоци:

- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2020 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
- 4. податоци за опрема:
 - број на фотонапонски панели: 80 панели kW
 - тип на фотонапонски панели: поликристалени панели
 - производител на фотонапонски панели: Германски бренд Premium L soly
 - номинални податоци на фотонапонските панели - моќност 260Wp
 - тип, производител и номинални податоци на инвертор:
 - Германски бренд, FRONIUS 20000 W - 1 парче
- 5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.720 kWh/m2
- 6. очекувано производство на електрична енергија: 35.432 kWh

44.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 39, став (2), точка 1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/18) и член 28 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр. 12-140/19 од 26 ноември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, на седницата одржана на 2 јануари 2020 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕНОС НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Се пренесува Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидро-електроцентра на „МХЕЦ Бањанска со реф. бр. 115“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-02/15 од 5 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/17), од Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр. 07-02/15 од 5 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/17).

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-140/19
2 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, со седиште на ул. 8 бр. 42 Батинци, Студеничани, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 5 декември 2017 година

4. Датум на пренос на лиценцата: 2 јануари 2020 година

5. Датум на важење на лиценцата: 16 јули 2032 година

6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-403-2020

7. Единствен матичен број: 6983189

8. Единствен даночен број: 4078014501820

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Бањанска со реф. бр. 115“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

10. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Бањанска со реф. бр. 115“ во општина Чучер Сандево.

11. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за

работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонт,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

13. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

14. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

15. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

16. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за хидроелектроцентрала

За МХЕ Бањанска со реф. Бр 115 предвидено е решение со една хоризонтална Пелтон турбина со максимална моќност од 294 kW.

- Тип: хоризонтална Пелтон

- Производител:.....VABTECH

- Нето пад: 95,7 m

- Номинален проток: 0,35 m³/s

- Број на вртежи:750 rpm

- Максимална моќност: 294 kW

§ Податоци за генератор:

- Тип: Синхрон

- Производител: Marelli Motori, MJT 400 MA8 V10Италија

- Вратило: хоризонтална

- Работен напон: 0,4kV

- Фреквенција: 50 Hz

- Број на вртежи:750 rpm

- Номинална привидна моќност:.....326 kVA

- Номинална активна моќност:.....294 kW

- Фактор на моќност: 0.9

- Ниво на заштита:IP23

- Ладење:воздушно

- Класа на изолација:F

§ Податоци за трансформаторот:

- Тип: трофазен сув

- Производител:Макител Дооел, Охрид

- Работен напон:.....0.4/10.5(21) kV/kV

- Моќност: 400kVA

- Фреквенција: 50 Hz

- Напон на краток спој: 6%

45.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр.12-148/19 од 11 декември 2019 година на Друштвото за градежништво трговија и услуги АГОН ГРОУП ДОО Тетово, Shoqeri per ndertimtari tregti dhe sherbime AGON GROUP SHPK Tetove, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за градежништво трговија и услуги АГОН ГРОУП ДОО Тетово, Shoqeri per ndertimtari tregti dhe sherbime AGON GROUP SHPK Tetove му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-148/19
2 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за градежништво трговија и услуги АГОН ГРОУП ДОО Тетово, Shoqeri per ndertimtari tregti dhe sherbime AGON GROUP SHPK Tetove, со седиште на ул. Беличица бр. 29/A-1 Тетово, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 2 јануари 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 2 јануари 2030 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ТРГ-405-2020

6. Единствен матичен број: 7163444

7. Единствен даночен број: 4028016530502

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како трговија со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија или странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и продажба во странство.

9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен:

- на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија навремено да им ги доставува информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купопродажба на електрична енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност со правилата за пазар на електрична енергија и правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети,

- во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е должен да закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика,

- да обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите,

- врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот систем, на своите потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорената цена, при што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори на енергија произведена од повластени произ-

водители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместотот за користење на електродистрибутивниот систем,

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци.

11. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиско и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавена и продадена количина на електрична енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.

12. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

13. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

46.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-149/19 од 23 декември 2019 година на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Делчево, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Делчево му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „АЛПИН КОМ“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-149/19
2 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз - увоз Делчево, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 2 јануари 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 2 јануари 2055 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-406-2020

6. Единствен матичен број: 5908116

7. Единствен даночен број: 4009004108010

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛПИН КОМ” со локација на кровни површини на број на зграда 1, 2, 7 и 16, објекти изградени на КП бр. 4045/1, КО Град, м.в. Мо-мин Дол, општина Делчево.

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛПИН КОМ”, со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за фотонапонска електроцентрала

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "АЛПИН КОМ",

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 102,76 kW,

3. општи податоци:

- година на почеток на градба: 2019 година

- година на завршеток на градба: 2019 година

- година на почеток на работа: 2020 година

- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

4. податоци за опрема:

- број на фотонапонски панели: 367

- тип на фотонапонски панели: поликристални

- производител на фотонапонски панели: PİKCELL GROUP PİK280P(60)

- номинални податоци на фотонапонски панели - моќност 280 WP

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- KACO blueplanet 50.0 TL3 – 2 парч, 70 000 Wp

5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.580 kWh/m2

6. очекувано производство на електрична енергија: 136.300 kWh



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020003